

АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC90



ОПРЕМА	ЦЕНА
XC90 D5 AWD A MOMENTUM+	69.990 EUR

VOLVO XC90 D5 AWD A MOMENTUM+

- D5 2.0 дизел мотор, 173 kW (235 KS)
- 8-степен автоматски менувач
- City Safety - систем за спречување на судар со возила, велосипедисти, пешаци и поголеми животни
- Темпомат
- Асистенција за спречување на одземање на предност при вртење во лево
- Пакет 8 воздушни перничина
- Помошен систем за одржување на правецот на возење
- Препознавање на сообраќајни знаци (RSI)
- Систем за помош при возење по надолнини
- Сензор за дожд
- Електронски клима уред – двозонски
- Лумбална потпора со електрично подесување во два правци
- Аудио систем High Performance
- Volvo On Call
- Гласовни команди
- Сребрени кровни носачи на црна основа
- Двојни издувни цевки со хромирани завршетоци
- Алуминиумски фелни 19"
- Декоративни елементи од брусен алуминиум
- Трокрак кожен волан со украсен детал Uni Deco
- Седишта обложени со кожа MORITZ
- Дигитална инструмент табла 12,3"
- Навигациски систем Sensus
- Паркинг сензори, напред и назад
- Камера за паркирање назад
- Apple Carplay и Android Auto
- Електрично подесување на совозачкото седиште
- Електрично подесување на возачкото седиште со меморија
- Volvo Guard Аларм
- Систем за надгледување на мртов агол (BLIS)
- Сигурносна мрежа во багажникот
- Закачалки во багажниот простор
- Електрично преклопување на задните наслони за глава
- 12V приклучок во багажникот
- Паметен клуч "Keyless Entry" со "handsfree" отворање/затворање на вратата од багажникот
- Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори



Во ценовникот се назначени необврзувачки, односно препорачани цени на возилата во Евра, од информативен карактер и содржат акциза и ДДВ. Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност. Цените кои се изразени се однесуваат на возило без дополнителна опрема, така што при нарачка на дополнителна опрема, наведената цена на возилата ќе се зголеми за цената на дополнителната опрема со акциза и ДДВ. Ве молиме контактирајте го Вашиот застапник за прецизна пресметка на цената и детални информации за стандардната и дополнителната опрема, како и за вкупната цена на возилото. Volvo Car Corporation го задржува правото на измени на било која од наведените информации без претходно известување. Моделска година 2019. Цените не вклучуваат металик боја и подготовка на возилото. Производителот го задржува правото на измена на цени, материјали, спецификации и модели во било кој момент и без претходна најава. Пред нарачка консултирајте го Вашиот Volvo застапник за најнови информации. Повеќе на www.volvocars.com/mk или кај овластениот Volvo застапник.

MADE BY SWEDEN